

**Известување за концентрација со која Јунајтед Медиа С.а.р.л., Луксембург ќе стекне контрола над Рими Медиа Груп д.о.о. Белград, Србија, ДОО Матрикс Д Чачак, Србија, Радио Севенд.о.о. Ниш, Србија, ТДИ Радио д.о.о. Подгорица, Црна Гора, и Максим Медиа Плус Србија**  
**(предмет бр. 08-72/2020)**

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 24.07.2020 година, а дополнето на 31.07.2020 година и на 10.08.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација која се однесува на стекнувањето на контрола од страна на друштвото **Јунајтед МедиаС.а.р.л.**, со регистрирано седиште на адреса Булевар Пјер Фриден 43, Л – 1543, Луксембург над трговските друштва **Рими Медиа Груп д.о.о. Белград**, со регистрирано седиште на адреса Воислав Илиќ 38, Белград, Србија, **ДОО Матрикс Д Чачак**, со регистрирано седиште на адреса Др. Драгиша Мишовиќ 73/1, Чачак, Србија, **Радио Севенд.о.о. Ниш**, со регистрирано седиште на адреса Булевар Немањики 2, Ниш, Србија, **ТДИ Радио д.о.о. Подгорица**, со регистрирано седиште на адреса Васа Раичковиќ 27, Подгорица, Црна Гора, и **Максим Медиа Плус**, со регистрирано седиште на адреса Алекса Ненадовиќ 19-21, Белград, Србија со неговите зависни друштва

**Јунајтед МедиаС.а.р.л.** е во крајна сопственост на фондови кои ги советува БЦ Партнерс ЛЛП (BC PartnersLLP), меѓународен инвестициски фонд со седиште во Лондон. БЦ фондовите се исклучиво финансиски инвеститори т.е. не се вклучени во секојдневните деловни активности на компанијата во која инвестираат, со кои управуваат сопствени одбори на директори.

БЦ Партнерс има регистрирано присуство во РепубликаСеверна Македонија преку следните индиректно зависни друштва: **Тотал ТВ ДОО Скопје**, со регистрирано седиште на Булевар ВМРО бр. 3, Центар, Скопје, кое се бави со дистрибуција на медиумски содржини преку ДТН техничка платформа, и преку **ДИРЕЦТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје**, со регистрирано седиште на Орце Николов 68/3, Центар, Скопје, кое се бави со маркетиншки дејности.

**Целните друштва** (Рими Медиа Груп д.о.о. Белград, Србија, ДОО Матрикс Д Чачак, Србија, Радио Севенд.о.о. Ниш, Србија, ТДИ Радио д.о.о. Подгорица, Црна Гора, и Максим Медиа Плус Србија) се активни со производство и емитување на радио програма преку неколку радио станици со различни програмски концепти, активни во одредени региони на територијата на Србија и Црна Гора.

Подносителот смета дека како релевантни пазари би можеле да се дефинираат: *пазар на производство и емитување на радио програма и пазар за продажба на огласен простор на радио*, имајќи ги во предвид главните деловни активности на Целните друштва.

*Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.*

*Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk) и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.*

17.08.2020 година  
Скопје